

## РЕЗУЛТАТИ

од парцијалниот испит по **ИНЖЕНЕРСКА ГРАФИКА** (збирни оценки според сите критериуми)  
по одржаниот II парцијален испит на ден 27.01.2020 година

### - КОНЕЧНИ ОЦЕНКИ -

Конечниот испит го положија следните студенти:

Индекс	Оценка	Индекс	Оценка
774	9 (девет)	884	10 (десет)
800	8 (осум)	886	10 (десет)
842	9 (девет)	888	10 (десет)
843	10 (десет)	893	7 (седум)
845	10 (десет)	894	6 (шест)
847	8 (осум)	895	10 (десет)
848	8 (осум)	901	6 (шест)
850	8 (осум)	902	9 (девет)
851	7 (седум)	904	7 (седум)
852	10 (десет)	905	10 (десет)
853	10 (десет)	906	7 (седум)
854	10 (десет)	910	10 (десет)
855	9 (девет)	913	10 (десет)
856	9 (девет)	915	9 (девет)
857	10 (десет)	916	9 (девет)
859	10 (десет)	921	10 (десет)
861	9 (девет)	924	8 (осум)
862	10 (десет)	925	10 (десет)
863	10 (десет)	928	10 (десет)
864	9 (девет)	933	10 (десет)
865	10 (десет)	935	10 (десет)
870	10 (десет)	936	9 (девет)
872	10 (десет)	937	10 (десет)
874	10 (десет)	939	10 (десет)
875	8 (осум)	943	10 (десет)
876	10 (десет)	944	9 (девет)
879	10 (десет)	948	10 (десет)
880	10 (десет)	952	10 (десет)
881	9 (девет)	958	10 (десет)
882	10 (десет)	959	10 (десет)
883	10 (десет)		

Испитните пријави треба да се достават до 12.02.2020 г.

предметен наставник  
проф. д-р Владимир Кољозов